

Формулар - Барање за преносливост на лични податоци

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

- ☐ Вработен
- ☐ Застапник во осигурување
- ☐ Ангажирано лице (соработник)
- ☐ Клиент
- ☐ Друга категорија на субјект на лични податоци

3. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно член 24 од ЗЗЛП¹, барам преносливост на следните лични податоци:

Наведете дали барате податоците опишани во точка 2 од ова барање, Вие да ги добиете во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат или да му бидат пренесени на друг контролор (доколку постојат технички можности за тоа)?

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е-маил адреса ☐

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/20)

Формулар - Барање за преносливост на лични податоци

Јас, _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно ВИНЕР ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

ВИНЕР ЛАЈФ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП, Бул. 11 Октомври бр.25 кат 8, 1000 Скопје

Или на е-маил: zoran.zdravkovski@winnerlife.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци	Датум	
Име и презиме: _____		
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.